

Како да го поставите вашиот нов iPhone

Поврзете го вашиот нов iPhone на интернет, обезбедете го со код за пристап и подготвени сте да продолжите!

За да почнете да уживате во вашиот нов iPhone, најпрво треба да го поставите. Ако вашиот iPhone е сосема нов и не му припаѓал на претходен сопственик, тогаш тој е подготвен за поставување. Но, ако имате iPhone што му припаѓал на друго лице, важно е најпрво да го ресетирате, за да ги отстраните сите лични податоци на претходниот сопственик. Можете да научите како да го ресетирате вашиот претходно користен iPhone во водичот *Како да го ресетирате вашиот претходно користен iPhone*.

Што ќе ви треба

Пред да почнете да го поставувате вашиот нов iPhone, проверете дали:


- вашиот телефон е целосно полн,
- сте склучиле договор со давател на услуги за мобилна телефонија,
- во телефонот постои СИМ-картичка,
- имате пристап до името и лозинката на вашата домашна Wi-Fi мрежа.

Ако сè уште немате договор за мобилна телефонија или СИМ-картичка, сепак можете да го поставите вашиот iPhone. Некои од екраните може да изгледаат малку поинаку од оние што се опишуваат во овој водич, но сепак можете да ги следите упатствата.

Првите чекори

Поставувањето почнува со некои основни чекори за подготовка на вашиот телефон.

- 1.** На почеток, притискајте го копчето за **Вклучување/Исклучување**, сè додека на екранот не се појави симболот на Apple.
- 2.** На **Поздравниот екран** притиснете го копчето **Дома** за да продолжите.
- 3.** Допрете го јазикот што го претпочитате. **Англискиот** јазик е стандарден.
- 4.** На екранот за **Земја и регион** допрете **Австралија**. Таа треба да се наоѓа на почетокот на списокот и веќе е селектирана.
- 5.** iPhone ќе ви понуди опција за **Брз почеток**. Ова е за лица што вршат надградба од постар iPhone, па затоа допрете **Рачно поставување**.




Можете да го изберете јазикот што ќе се употребува на вашиот iPhone

Како да го поставите вашиот нов iPhone

Како да се поврзете на Wi-Fi мрежа

Сега е време да се поврзете на вашата домашна Wi-Fi мрежа за да добиете пристап до интернет. Интернетот ви треба за да добивате апликации на вашиот телефон, да разгледувате на веб, да праќате е-пошта и друго. Wi-Fi мрежата е поевтин начин да пристапувате на интернет од мобилните податочни мрежи, а тоа значи дека можете да се поврзувате дури и ако немате СИМ-картичка или сметка за мобилен телефон.

1. Од екранот **Избери Wi-Fi-мрежа**, во списокот најдете го името на вашата домашна Wi-Fi мрежа.
2. Допрете го името на домашната Wi-Fi мрежа за да почнете да се поврзувате.
3. Користете ја тастатурата за да ја внесете лозинката за вашата домашна Wi-Fi мрежа, внимавајќи притоа да ги внесете точно големите и малите букви.
4. Вашиот iPhone ќе се поврзе, и потоа ќе продолжи да врши во заднината некои автоматски задачи за поставување.



Името на вашата домашна Wi-Fi мрежа ќе се наоѓа во списокот со достапни мрежи

Како да го направите вашиот iPhone безбеден


Сега, вашиот iPhone ќе ви даде неколку опции за да го направите безбеден со код за пристап.

Вашиот код за пристап претставува код само за вашиот iPhone и го штити од користење за кое не сте дале дозвола.

1. Екранот **Податоци и приватност** објаснува кои лични информации може да ви ги побара вашиот iPhone. Најдете малку време да ги прочитате информациите и потоа допрете на **Продолжи** за да продолжите.
2. **Touch ID** ви овозможува да го отклучите вашиот iPhone со отпечаток од вашиот прст. Ова можеме да го најдеме во водичот за поставки за *Безбедност и приватност на iPhone*, па затоа, засега, допрете на **Постави Touch ID подоцна**.
3. Потврдете го ова со допирање на **Не употребувај**.
4. Изберете шестцифрен код за пристап што вие ќе го помнете лесно, но на останатите ќе им биде тешко да го погодат. Внесете ги броевите.
5. Вашиот iPhone може да одлучи дека кодот за пристап не е доволно безбеден. Ако се случи тоа, допрете на **Смени го кодот за пристап** и обидете се повторно.

Како да го поставите вашиот нов iPhone

Силниот код за пристап претставува мешавина од случајни броеви. Избегнувајте да користите броеви што е лесно да се погодат, како на пример, вашиот датум на раѓање, или редоследни броеви.



Како да создадете Apple ID

Потоа, вашиот iPhone ќе ве праша дали сакате да поставите Apple ID. Apple ID е името на корисникот на сметката што ви ги овозможува услугите на Apple. Ви дозволува да купувате апликации, да го користите вашиот iPhone за плаќање, да правите резервна копија од вашите фотографии и да ги обезбедувате вашите лични детали.

1. Најпрво, iPhone ќе ве праша дали сакате да извршите **Обнова од резервната копија во iCloud**. Ова е за корисници што веќе имаат Apple ID, а ќе научиме малку повеќе за правењето резервни копии и обновувањето во друг водич. Засега, допрете на **Постави како нов iPhone**.
2. Ако веќе имате Apple ID, можете да се најавите тука.
3. За да создадете Apple ID, допрете на **Ја забораивте лозинката или немате Apple ID?**
4. Допрете на **Создај бесплатно Apple ID**.
5. Внесете го вашиот **Датум на раѓање**.
6. Внесете го вашето **Име и Презиме** со помош на тастатурата.
7. Вашето Apple ID е придружено од бесплатна адреса за е-пошта на iCloud.com. Оваа адреса за е-пошта ќе стане ваше Apple ID. Допрете на **Добиј бесплатна адреса за е-пошта на iCloud**.
8. Внесете го вашето име или некој друг збор пред **@icloud.com**. Ако оваа адреса веќе постои, Apple ќе ви предложи нешто друго. Безбедно е да ги прифатите предлозите на Apple.
9. Допрете на **Следно** за да продолжите.
10. Допрете на **Продолжи** за да потврдите дека сакате оваа адреса на е-пошта да биде вашето Apple ID.



Apple ID ви овозможува да добивате апликации, да правите резервни копии од вашите фотографии и да ги обезбедите личните податоци

Како да го поставите вашиот нов iPhone

11. Сега треба да создадете силна лозинка за вашето ново Apple ID. Треба да биде мешавина од букви, бројки и големи букви, и не треба да биде иста со ниедна друга е-пошта или сметка. Користете ја тастатурата за да ја внесете веднаш до **Лозинка**.
12. Внесете ја новата лозинка повторно веднаш до **Провери**.
13. Apple го користи вашиот број на мобилен телефон за да праќа текстуални пораки и помага со некои безбедносни опции. Ако сте ставиле СИМ-картичка, овие пораки ќе пристигнат на вашиот iPhone. Ако сè уште немате СИМ-картичка, можете да ја смените оваа постапка подоцна. Засега, допрете на **Продолжи**.
14. Прочитајте ги условите и одредбите и допрете на **Се согласувам кога ќе бидете подготвени**.
15. По неколку моменти, вашиот iPhone ќе го заврши создавањето на вашето Apple ID, па стрпете се малку!

Честитки! Вашето Apple ID се создаде и подготвени сте да продолжите.

Како да вклучите дополнителни функции

Вашиот iPhone сега ќе ве праша дали сакате да користите некои од дополнителните функции, како на пример, ажурирања, услуги за локација, Apple Pay и друго. Некои од овие можете да ги поставите подоцна.

1. Вашиот iPhone автоматски ќе го ажурира својот софтвер, што е практично и го чува телефонот безбеден. За да го дозволите ова, допрете на **Продолжи**.
2. **Услугите за локација** го користат ГПС-системот на вашиот iPhone за да ви обезбедуваат информации за времето, сообраќајот и други локални информации. Исто така, може да ви помогнат да го најдете вашиот iPhone ако го загубите. Допрете на **Активирај ги услугите за локација**.
3. Apple Pay ви овозможува да го користите мобилниот телефон како кредитна картичка во некои продавници, но засега можете да го прескокнете ова со допирање на **Постави подоцна во Паричник**.
4. Можете да ги зачувате сите ваши лозинки во безбедниот систем наречен **iCloud Keychain**. Оваа функција е особено практична и ја подобрува безбедноста, па затоа, допрете на **Продолжи**.



Услугите за локација може да ви помогнат да го најдете вашиот телефон ако го загубите

Како да го поставите вашиот нов iPhone

Како да ги прескокнете Напредните функции

Следните неколку екрани ќе ве запрашаат дали сакате да користите разни напредни функции на вашиот iPhone. Засега можете да ги прескокнете и да погледнете како да ги поставите подоцна.

1. Siri: Допрете на **Постави подоцна во Поставки**.
2. Аналитички податоци: Допрете на **Не споделувај**.
3. Екран со вистинска боја: Допрете на **Продолжи**.
4. Погледнете го новото копче Дома: Допрете на **Прилагоди подоцна во Поставки**.
5. Последнава функција ви овозможува да изберете ниво за зумирање за екранот на вашиот iPhone. **Зумирано** прави сè малку поголемо и полесно за читање. Засега, допрете на **Стандардно**.
6. Допрете на **Следно** на последниот екран.


Последни чекори

Екранот **Добредојде во iPhone** ви кажува дека поставувањето заврши.

Допрете на **Почни** за да го видите вашиот нов **Почетен екран**.

За да проверите дали вашиот iPhone е правилно поврзан со домашната Wi-Fi-мрежа, погледнете го симболот за Wi-Fi во горниот дел на екранот. Ако сте ставиле СИМ-картичка, тогаш ќе видите и симбол за мобилна рецепција и името на вашиот мобилен оператор.

Ако симболите се бели, тогаш вашиот телефон е поврзан на Wi-Fi-мрежата и на мобилната мрежа и подготвен е за користење!



Поставувањето завршува штом ќе го видите екранот **Добредојде во iPhone**